



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

3770 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п.факс 51

К

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Понеделник, 13 јуни 1988
Скопје

Број 20

Год. XLIV

Претплатата за 1988 година изнесува 26.000 динари. Овој број чини 800 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

329.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за републичките органи на управата и републичките организации, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 24 мај 1988 година.

Бр. 08-1694
24 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Со овој закон се утврдуваат републичките органи на управата и републичките организации и се определува нивниот делокруг.

1. РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НИВЕН ДЕЛОКРУГ

1. Републички органи на управата

Член 2

Работите на управата во рамките на правата и должностите на Републиката ги вршат следниве републички органи на управата:

- 1) Републички секретаријат за народна одбрана;
- 2) Републички секретаријат за внатрешни работи;
- 3) Републички секретаријат за правосудство и управа;
- 4) Републички секретаријат за финансии;
- 5) Републички секретаријат за општостопански работи, мало стопанство, туризам и пазар;
- 6) Републички секретаријат за односи со странство;
- 7) Републички комитет за индустрија и енергетика;
- 8) Републички комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина;
- 9) Републички комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- 10) Републички комитет за труд, здравство и социјална политика;

11) Републички комитет за образование, култура и физичка култура; и

12) Републички комитет за наука, технолошки развој и информатика.

Член 3

Стручните, управните и другите работи во рамките на правата и должностите на Републиката во областа на планирањето ги врши Републичкиот завод за општествено планирање.

Член 4

Определени стручни, управни и други работи во рамките на правата и должностите на Републиката вршат и:

- 1) Републичката комисија за односи со верските заедници; и
- 2) Републичката геодетска управа.

2. Делокруг на републичките органи на управата

Член 5

Републичкиот секретаријат за народна одбрана ги врши работите што се однесуваат на остварувањето на системот на општонародната одбрана и предлага мерки за негов развој и за организирање и мобилизација на силите и средствата на Републиката за општонародна одбрана во случај на непосредна воена опасност и услови на војна; го следи организирањето и подготвувањето на цивилната заштита и спроведувањето на мерките за заштита и спасување на населението и материјалните добра од воени дејства, елементарни непогоди и други несреќи; се грижи за организирање и спроведување на обуката за општонародна одбрана; ја организира и подготвува службата за набљудување и известување, врските за раководење и криптографската заштита; спроведувањето на воената обврска и мобилизацијата и мерките за готовност; спроведувањето на регрутната обврска, воената евиденција, пополнувањето на вооружените сили со воени обврзници — извршување на плановите за пополнување на вооружените сили; спроведувањето на мерките и активностите за самозащитата во областа на општонародната одбрана и врши инспекциски надзор во областа на народната одбрана.

Член 6

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи ги врши работите што се однесуваат на државната и јавната безбедност и општествената самозащита; општествените организации, здруженијата на граѓаните, јавните собири и јавните приредби; слободата на движењето и населувањето; пријавувањето на живеалиштето и престојувалиштето; државјанството и патните исправи за премин на државната граница; движењето и престојот во граничниот појас; контролата на државната граница, како и определени работи во врска со утврдувањето и решавањето на граничните инциденти и другите повреди на границата; престојот и движењето на странците; матичните книги; личните имиња; личните карти; единствениот матичен број на граѓаните; производството, прометот, складирањето и заштитата од запаливи течности, гасови, експлозивни и други опасни мате-

ријали и превозот на овие материјали; заштитата од пожари; укажувањето на неопходна помош заради отстранување на последиците во случај на општа опасност предизвикана од елементарни непогоди и епидемии; набавувањето, поседувањето и носењето на оружје и муниција; контролата на обележувањето на оружјето и муницијата; и обезбедувањето на определени личности и објекти.

Член 7

Републичкиот секретаријат за правосудство и управа ги врши работите што се однесуваат на судството (редовните, самоуправните и судовите за прекршоци), јавното обвинителство, јавното правобранителство; кривичната одговорност и одговорноста за стопански престапи и прекршоци; адвокатурата и другите видови правна помош; бракот; наследувањето; меѓународната правна помош; ги следи и анализира податоците за работата на судовите и другите правосудни органи; извршувањето на санкции за кривични дела, стопански престапи и прекршоци; амнестијата и помилувањето; организацијата и методот на работа на управата; управната постапка; решавањето во втор степен кога за тоа не е надлежен друг републички орган на управата; ја следи законоста на прописите и општите акти за општините, организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и другите организации и заедници од општ интерес за Републиката кога тоа не спаѓа во делокруг на друг републички орган на управата; ги врши работите на управната инспекција од надлежност на Републиката; и ги врши работите што не спаѓаат во делокруг на друг републички орган на управата.

Во состав на Републичкиот секретаријат за правосудство и управа е Републичкиот управен инспекторат.

Член 8

Републичкиот секретаријат за финансии ги врши работите што се однесуваат на финансирањето и остварувањето на општите општествени, заедничките и другите потреби; системот на даноците, придонесите, таксите, самопридонесите и другите давачки; дејството на финансиските инструменти и мерките на монетарно-кредитниот и банкарскиот систем; системот за осигурување имоти и лица; заемите и хартиите од вредност; долговите и побарувањата на Републиката во земјата и странство; извршувањето на утврдениот обем на задолжување во странство; средствата на солидарност; приредувањето игри на среќа; условите за стекнување и распоредување на вкупниот приход и на доходот на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници; ревалоризацијата и амортизацијата на основните и други средства; пресметковниот систем; системот на плаќањето и платниот промет; остварувањето и реализацијата на средствата на фондовите за неразвиените подрачја; следењето и поттикнувањето на здружување средства според општествени договори и самоуправни спогодби за програмите во чие финансирање учествува Републиката; компензациите, премииите, регресите и надоместоците; заедничките резерви; изготвувањето и извршувањето на републичкиот буџет и на завршната сметка на буџетот; инвестициите што се финансираат од средствата на Републиката; спроведувањето на прописите за финансиските обврски на граѓаните, на организациите на здружениот труд и на други организации и заедници спрема општествената заедница; испитувањето на потеклото на имотот на граѓаните; сопственичките и другите имотно-правни односи; евиденцијата на недвижностите во општествена сопственост; прометот со недвижности; евиденцијата на имотните побарувања на граѓаните во странство; прописите за финансиското, сметководственото и материјалното работење на државните органи, како и инспекциските работи што се однесуваат на даноците, придонесите, таксите, самопри-

донесите и на другите давачки што ги плаќаат граѓаните, граѓанско-правните лица и корисниците на општествените средства.

Во состав на Републичкиот секретаријат за финансии се:

- Републичката управа за приходи;
- Републичката управа за имотно-правни работи; и
- Републичкиот финансиски инспекторат.

Член 9

Републичкиот секретаријат за општостопански работи, мало стопанство, туризам и пазар ги врши работите што се однесуваат на трговијата, прометот на стоки и вршењето на услуги, снабдувањето со основни прехранбени производи и други стоки за широка потрошувачка; формирањето и користењето на стокозните резерви и мерките за интервенција на пазарот; развојот и унапредувањето на малото стопанство во вршењето на стопански, производни, кооперативни, занаетчиски, туристички, угостителски, превознички, трговски и други услуги, домашни работворби, задругарство, договорни организации на здружениот труд и други форми на здружување, како дејности што се вршат во општествениот и индивидуалниот сектор; туризмот — општествениот и индивидуалниот сектор, туристичка понуда и пропаганда и туристичките услуги; угостителството; следењето и анализирањето на движењето на цените на производите и услугите; непосредната контрола на цените и нивното влијание во остварувањето на политиката на цените; инспекцискиот надзор во областите од негов делокруг; како и други работи во одделни стопански области, ако тие не се ставени во делокруг на друг републички орган на управата.

Во состав на Републичкиот секретаријат за општостопански работи, мало стопанство, туризам и пазар се:

- Дирекцијата за републички стокровни резерви; и
- Републичкиот пазарен инспекторат.

Член 10

Републичкиот секретаријат за односи со странство ги врши работите што се однесуваат на остварувањето, развивањето и унапредувањето на меѓународната соработка; следењето и проучувањето на прашањата од областа на надворешната политика; следењето, проучувањето и покренувањето на активностите и предлагање мерки што се однесуваат на остварувањето и почитувањето на правата на делците на македонскиот народ што како национално малцинство живее во соседните земји и за Македонците во другите земји; разгледува прашања за развивање на соработката со организации на други држави и со меѓународни органи и организации; остварувањето, развивањето и унапредувањето на економските односи, девизното и надворешно-трговско работење, царинскиот систем и кредитните односи со странство; прометот на стоки и услуги и други видови на стопанска соработка со странство; повисоките форми на стопанска соработка со странство; следењето на стопанските движења во одделни земји; унапредувањето на организацијата на надворешно-трговската мрежа во земјата и странство; тековните движења во прометот на стоки и услуги со странство и поттикнувањето на извозот на стоки и услуги; дејноста на странските информативни установи и странските новинари на територијата на Републиката; информирањето на странската јавност, нашите сонародници во странство и на работниците на привремена работа во странство; ги координира активностите за остварување на политиката во областите за кои е основан; и ја собира, проучува и се грижи за домашната и странската документација од интерес за Републиката од областа на односите и соработката со странство.

Член 11

Републичкиот комитет за индустрија и енергетика ги врши работите што се однесуваат на техничко-технолошките, економските и другите прашања од значење за развојот на индустријата, рударството и енергетиката по гранки, групации и производи; развојот на сировинската база и производството; обезбедувањето со сировини и репроматеријали; искористувањето на капацитетите; развојот, модернизацијата и примената на современите техничко-технолошки и други достигања; обликувањето на структурата на индустриското производство и производствената ориентација и специјализација; развојот на геолошките истражувања на минерални сировини и нивна валоризација преку експлоатација и финализација; билансирањето на резервите на минерални сировини; инвестиционата активност од областите од негов делокруг; производството и услугите за посебни намени; производството на енергија; енергетските биланси; штедењето, супституцијата и рационалното користење на енергијата, сировините и репроматеријалите; производствено-техничките аспекти на деловно-техничката соработка, производствената кооперација и заедничките вложувања во земјата и странство; примената на општите и техничките нормативи, прописи и стандарди; заштитата на човековата околина во областите од негов делокруг; и инспекцискиот надзор од областите од негов делокруг.

Во состав на Републичкиот комитет за индустрија и енергетика се

- Републичката управа за наменско производство; и
- Републичкиот инспекторат за техничка инспекција.

Член 12

Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина ги врши работите што се однесуваат на урбанизмот, градежништвото, сообраќајот и врските, станбено-комуналните работи и заштита и унапредување на човековата околина; инвестиционата изградба; станбената и комуналната изградба; просторното и урбанистичкото планирање; уредувањето на просторот и градежното земјиште; станбените односи; патиштата; превозот со моторни возила во патниот сообраќај; железничкиот, речниот, езерскиот, воздушниот, поштенско-телеграфскиот, телефонскиот и радио-сообраќајот; жичарите; системите за врски; заштитата и унапредувањето на човековата околина доколку тоа не е во надлежност на други републички органи на управата; заштитата на природните реткости и планските мерки за заштита на градителското наследство; обезбедува соработка и координација во областа на заштитата и унапредувањето на човековата околина; и врши надзор над изградбата на објектите од општ интерес за Републиката.

Во состав на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина се:

- Републичкиот инспекторат за градежништво и урбанизам;
- Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски; и
- Капетанијата на пристаништата.

Член 13

Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство ги врши работите што се однесуваат на земјоделството, шумарството и водостопанството; користењето на земјоделското земјиште, шумите и другите природни богатства; ловот и риболовот; заштитата на добитокот и растенијата од болести и штетници; заштитата на биолошкиот свет и заштитата на земјиштето од загадување; здружувањето на трудот и средствата во областа на земјоделството; следењето и проучувањето на состојбите со водите, одржувањето и подобрувањето на режимот на водите; употребата и користењето на водите;

заштитата на водите од загадување и друго; развојот и користењето на хидромелиоративните системи; изработката и следењето на водостопанските биланси; го координира следењето на хидролошките и агрометеоролошките мерења, како и противградобијната заштита; и врши инспекциски надзор во областите од негов делокруг.

Во состав на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство се:

- Републичката управа за ветеринарна служба;
- Републичката управа за водостопанство; и
- Републичкиот инспекторат за земјоделство и шумарство.

Член 14

Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика ги врши работите што се однесуваат на работните односи и правата, обврските и одговорностите од тие односи; правната положба на организациите на здружениот труд; пензиското, инвалидското и здравственото осигурување; социјалната политика; здравствената и социјалната заштита; односите меѓу редителите и децата и посвојувањето, старателството и општествената заштита на децата; популационата политика; облиците на здружување на организациите на здружениот труд во комори и други облици на здружување; личните доходи и животниот стандард; вработеноста и вработувањето воопшто и привремената вработеност на нашите работници во странство; заштитата на работниците при работа; производството и снабдувањето со лекови, отрови, медицинска опрема, санитетски уреди и материјали; заштитата на животот и здравјето на луѓето; го следи развојот на организацијата на здравството, социјалната заштита и општествената заштита на децата; посебната заштита на борците од НОБ и другите национално-ослободителни борби на Македонија, воените инвалиди и нивните семејства; заштитата на борците за демократски права и слободи на учесниците во Антифашистичката борба и на жртвите од фашистичкото насилство и заштитата на цивилните инвалиди од војната и другите инвалиди.

Во состав на Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика се:

- Републичката управа за прашањата на борците и воените инвалиди;
- Републичкиот инспекторат за труд; и
- Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат.

Член 15

Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура ги врши работите што се однесуваат на воспитанието и образованието, културата и физичката култура; организацијата, развојот и унапредувањето на воспитанието и образованието, културата и физичката култура; развојот на мрежата на организациите на здружениот труд во овие области; усовршувањето на наставничките и стручните кадри, стручните називи и академски степени; ги следи и проучува прашањата на воспитанието и образованието на децата на нашите работници на привремена работа и престој во странство; го следи издавањето на учебници, врши верификација на струките и профилите во насоченото образование; ги врши работите на просветната инспекција од надлежност на Републиката; врши работи што се однесуваат на заштитата на спомениците на културата; архивската, библиотекарската, издавачката, музејската, сценско-уметничката и филмската дејност; подигањето на споменици и спомен-обележја; спортските и спортско-рекреативните активности на организациите за физичка култура и други самоуправни организации и заедници; го следи развојот на врвниот спорт; ги врши работите што се однесуваат на меѓународната соработка на Републиката во областа на културата и образованието и ги координира и усогласува активностите во оваа област

Во состав на Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура се:

— Републичката комисија за културни врски со странство; и

— Републичкиот педагошки совет.

Републичката комисија за културни врски со странство има својство на општествено правно лице.

Член 16

Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика ги врши работите што се однесуваат на организацијата и поттикнувањето на развојот на научно-истражувачката дејност, технологијата, информатиката и техничката култура; примената на научните и технолошките достигања и информатиката во организациите на здружениот труд; развојот на мрежата на научно-истражувачката и истражувачко-развојната дејност во здружениот труд и нејзината материјално-техничка опременост; состојбите и примената на постојните и воведување на нови технологии во здружениот труд; трансферот на увозните знаења и технологии; создавањето, примената и вреднувањето на пронајдоците, патентите и другите инвентивни активности; како и функционирањето на иновациониот комплекс наука — доход; организацијата, функционирањето и развојот на општествениот систем на информирањето и на информациониот систем на Републиката; набавката и користењето на средствата за автоматска обработка на податоците; развојот и репродукцијата на кадрите во областа на научно-истражувачката дејност, технологијата и информатиката; води регистар на организациите за научно-истражувачка и истражувачко-развојна дејност; ги врши работите што се однесуваат на научно-техничката помош и соработка со странство; води евиденција на научно-техничката соработка со странство; ги координира активностите во областа на научно-техничката соработка и презема мерки за унапредување на оваа соработка.

Во состав на Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика е Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка.

Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка има својство на општествено правно лице.

Член 17

Републичкиот завод за општествено планирање ги врши работите што се однесуваат на проучувањето на состојбата и развојот на стопанството и општествените дејности; изготвувањето на долгорочни и среднорочни општествени планови во Републиката; изготвувањето анализи за остварување на целите и задачите утврдени со општествените планови на Републиката; ги оценува можностите за остварување на општествените планови; ги следи тековните движења во стопанството и општествените дејности и изготвува извештаи и анализи за тие движења; предлага преземање мерки од областа на тековната политика; ги следи извршувањата на обврските на Републиката преземени со општествениот план на Југославија, со општествениот план на СРМ, и со други договори и предлага мерки за остварување на овие обврски; врши и други стручно-научни истражувања што се од интерес за утврдување на политиката на долгорочниот и среднорочниот развој и во врска со методологијата на планирањето; дава мислења за усогласеноста на намеравани инвестиции со политиката на развојот утврдена во општествениот план на Републиката.

Член 18

Републичката комисија за односи со верските заедници ги врши работите што се однесуваат на правната положба на верските заедници, како и работите во врска со односите меѓу државата и верските заедници.

Член 19

Републичката геодетска управа ги врши работите што се однесуваат на премерот, катастарот и

запишувањето на правата на недвижностите; водењето на техничката архива на оригиналните планови и другите податоци за извршените геодетски работи и нивното чување и одржување; се грижи за изведување на геодетските работи според пропишаните основи и нормативи.

II. РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ И НИВЕН ДЕЛОКРУГ

1. Републички организации

Член 20

Определени стручни и други работи во рамките на правата и должностите на Републиката со примена на научни и стручни методи вршат следниве републички организации:

- 1) Републички завод за статистика;
- 2) Републички хидрометеоролошки завод;
- 3) Републички завод за судски вештачења во областа на финансиите, материјалното работење и сообраќајот; и
- 4) Архив на Македонија.

2. Делокруг на републичките организации

Член 21

Републичкиот завод за статистика ги врши работите што се однесуваат на прибирањето, обработката и објавувањето на статистички податоци; ги проучува и унапредува методолошките основи за нивна реализација; изготвува процени на одредени општествени појави; ги следи општествените потреби од статистички податоци и информации заради функционирање на општествениот систем на информирање; го следи и насочува давањето на статистички податоци и ја утврдува нивната точност; врши надзор врз прибирањето, обработката и примената на статистичките податоци и статистичките истражувања; и врши определени управни и други стручни работи во областа на статистиката и регистрите и други работи определени со закон.

Републичкиот завод за статистика има својство на општествено правно лице.

Член 22

Републичкиот хидрометеоролошки завод ги врши работите што се однесуваат на проучувањето и истражувањето на метеоролошките, хидролошките и биометеоролошките појави и процеси и загадноста на врнежите, воздухот, водите и почвата, како и проучувањето и применувањето на методите за вештачко влијание на времето и заштитата од градобијност; собира, обработува и објавува метеоролошки, хидролошки и биометеоролошки податоци; ја води и одржува документацијата; и врши и други работи во областа на хидрометеоролошката служба.

Член 23

Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите, материјалното работење и сообраќајот ги врши работите на судски вештачења, експертизи и супер-вештачења, како и други видови вештачења во случаите кога не постои специјализирана организација на здружениот труд или друг орган на управата и се грижи за унапредување на работите на вештачењата; и врши и други работи утврдени со закон.

Член 24

Архивот на Македонија ги врши работите што се однесуваат на заштитата, евидентирањето, собирањето, средувањето, обработувањето, стручно одржување, користењето и објавувањето на архивската граѓа од интерес за Републиката; ги проучува општите прашања на организацијата, развојот и унапредувањето на архивската служба; и врши и други работи утврдени со закон.

Архивот на Македонија има својство на општествено правно лице.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 25

Републичкиот секретаријат за народна одбрана, Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, Републичкиот секретаријат за правосудство и управа, Републичкиот секретаријат за финансии, Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика, Републичкиот завод за општествено планирање, Републичката комисија за односи со верските заедници, Републичката геодетска управа, Републичкиот завод за статистика, Републичкиот хидрометеоролошки завод, Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансии, материјални работи и сообраќајот и Архивот на Македонија, продолжуваат со работа од делокругот утврден со овој закон.

Републичкиот управен инспекторат, Републичката управа за приходи, Републичката управа за имот но-правни работи, Републичката управа за водостопанство, Републичката управа за ветеринарна служба, Републичкиот инспекторат за земјоделство и шумарство и Републичкиот завод за меѓународна научнотехничка соработка, продолжуваат со работа како органи на управата во состав на републичките органи на управата утврдени со овој закон.

Член 26

Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство, Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар, Републичкиот комитет за економски односи со странство, Републичкиот комитет за градежништво, урбанизам и заштита на човековата околина, Републичкиот комитет за сообраќај и врски, Републичкиот комитет за труд, Републичкиот комитет за здравство и социјална политика, Републичкиот комитет за образование и физичка култура, Републичкиот комитет за култура, Републичкиот комитет за меѓународни односи и Републичката комисија за културни врски со странство престануваат со работа, а работите од нивен делокруг ги вршат републичките органи на управата утврдени со овој закон.

Републичкиот комитет за информации и Републичкиот комитет за законодавство и организација престануваат со работа, а одделни работи од нивен делокруг ги вршат службите утврдени со закон.

Дирекцијата за републички стоковни резерви, Републичкиот пазарен инспекторат, Републичката управа за наменско производство, Републичкиот инспекторат за техничка инспекција, Републичкиот инспекторат за градежништво и урбанизам, Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски, Капеланијата на пристаништата, Републичкиот инспекторат за труд, Републичката управа за прашањата на борците и воените инвалиди, Републичкиот санитарен инспекторат, Републичкиот здравствен инспекторат и Републичкиот педагошки совет, престануваат со работа, а работите од нивен делокруг ги врши органот на управата, во состав на републичкиот орган на управата утврден со овој закон.

Член 27

Републичкиот секретаријат за општостопански работи, мало стопанство, туризам и пазар, Републичкиот секретаријат за односи со странство, Републичкиот комитет за индустрија и енергетика, Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштитата на човековата околина, Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика, Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура, Републичката управа за наменско производство, Дирекцијата за републички стоковни резерви, Републичкиот инспекторат за техничка инспекција, Републичкиот пазарен инспекторат,

Републичкиот инспекторат за градежништво и урбанизам, Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски, Капеланијата на пристаништата, Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди, Републичкиот инспекторат за труд, Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат, Републичката комисија за културни врски со странство и Републичкиот педагошки совет, утврдени со овој закон, почнуваат со работа од 21 јуни 1988 година со делокругот утврден со овој закон.

Републичкиот финансиски инспекторат почнува со работа во рок определен со закон.

Член 28

Работите од надлежност на републичките органи на управата кои престануваат со работа преминуваат во надлежност на републичките органи на управата утврдени со овој закон, согласно со делокругот на нивната работа.

Со денот на почнувањето со работа на републичките органи на управата, се преземаат и неизвршените работи во чиј делокруг биле тие.

Член 29

Се овластува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во рок од 30 дена од денот на почнувањето со работа на новооснованите органи да изврши распределба и пренесување на средствата и инвентарот од републичките органи на управата што престануваат со работа и чии работи преминуваат во делокругот на републичките органи на управата утврдени со овој закон и службите утврдени со закон.

Член 30

Републичките органи на управата, утврдени со овој закон, и службите утврдени со закон во чиј делокруг преминуваат работите од републичките органи на управата кои престануваат со работа, ги преземаат и распоредуваат раководните и другите работници во согласност со општиот акт за организација и работа и општиот акт за систематизација на работите и задачите на органите во чиј делокруг преминуваат тие работи.

На раководните и други работници во републичките органи на управата што престануваат со работа, кои не ќе бидат преземени и распоредени согласно со став 1 од овој член им престанува работниот однос во согласност со закон.

Член 31

Општите акти за организација и работа и општите акти за систематизација на работите и задачите во новооснованите републички органи на управата се донесуваат со денот на почнувањето со работа на новооснованите републички органи на управата.

Член 32

Средствата за лични доходи на преземените работници од член 30 став 1 на овој закон, средствата за заедничка потрошувачка, средствата за материјални трошоци и посебни намени на републичките органи на управата кои престануваат со работа, се пренесуваат на органите утврдени со овој закон и службите утврдени со закон.

Член 33

Со влегување во сила на овој закон престанува да важи Законот за републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 13/82 и 15/86).

Член 34

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

330.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор одржани на 24 мај 1988 година.

Бр. 08-1693
24 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Бегдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вуљнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 43/81), по член 89 се додава нов поднаслов „а) Самостојни стручни служби“ и пет нови члена 89а, 89б, 89в, 89г и 89д кои гласат:

„а) Самостојни стручни служби

Член 89а

За вршење одредени стручни работи на Извршниот совет и републичките органи на управата се основаат самостојни стручни служби.

Со работата на самостојната стручна служба раководи секретар.

Секретарот може да има заменик.

Секретарот и заменикот ги именува и разрешува Извршниот совет.

Член 89б

Самостојни стручни служби се:

- Секретаријат за законодавство и
- Секретаријат за информации.

Член 89в

Секретаријатот за законодавство дава: стручни мислења на Извршниот совет за усогласеноста на законите со уставот и правниот систем, мислења по предлозите за донесување на закони, по нацртите односно предлозите на законите, другите прописи и општи акти што ги донесува Собранието и Извршниот совет, како и по прописите и другите општи акти што ги донесуваат републичките органи на управата и самоуправните и други организации и заедници од општ интерес за Републиката во вршењето на јавните овластувања; за потребите на Извршниот совет изготвува закони и други прописи што не спаѓаат во делокруг на републичките органи на управата или кои ќе ги определи Извршниот совет; дава стручна помош на републичките органи на управата и републичките организации во изготвувањето на законите и другите прописи; ги проучува прашањата од областа на правниот систем и на Извршниот со-

вет му дава мислења и предлози; за потребите на Извршниот совет ги врши стручните работи во прока со надзорот над законитоста на прописите на републичките органи на управата и републичките организации; се прижи за објавување на прописите и општите акти на Извршниот совет и републичките органи на управата во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“; врши и други работи што ќе му ги определи Извршниот совет.

Ако секретарот што раководи со работата на Секретаријатот за законодавство најде дека прописот што го донесува функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата или одделни одредби на тој пропис не се во согласност со Уставот, закон или со друг акт на Собранието, уредба или друг пропис на Извршниот совет, пред објавувањето на прописот во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ ќе му укаже на претседателот на Извршниот совет на неговата несогласност.

Член 89г

Секретаријатот за информации дава стручни мислења и предлози на Извршниот совет за прашањата што се однесуваат на: печатот, радиото, телевизијата и другите средства за јавно информирање; организацијата и мрежата на средствата за јавно информирање; емитувањето, пренесувањето и развојот на програмите на телевизијата; функционирањето на единствениот радиодифузен систем во Републиката и развојот и унапредувањето на радиодифузните уреди; развојот на информативните средства и функционирањето на информирањето во организациите на здружениот труд и во другите самоуправни организации; ја известува јавноста за работата на Извршниот совет и републичките органи на управата; врши и други работи што ќе му ги определи Извршниот совет.

Член 89д

Досегашните поднаслови „а)“ и „б)“ стануваат поднаслови „б)“ и „в)“.

Член 2

Во член 94 по став 1, се додава нов став 2 кој гласи:

„Управата за заеднички работи ги врши и финансиско-материјалните, оперативно-техничките, административно-техничките и помошните работи и задачи за потребите на Извршниот совет, републичките органи на управата и републичките организации (во натамошниот текст: републички органи), освен за Републичкиот секретаријат за народна одбрана, Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, Републичкиот хидрометеоролошки завод, Архивот на Македонија и Дирекцијата за републички стоковни резерви“.

Досегашните ставови 2, 3 и 4 стануваат ставови 3, 4 и 5.

Член 3

Во член 96 ставови 1 и 2 по зборовите: „раководи со“, се додаваат зборовите: „самостојната или“.

Во став 3 по зборовите: „Извршниот совет и во“ и во став 4 по зборовите: „раководи со“, се додаваат зборовите: „самостојните или“.

Член 4

Во член 97 по зборовите: „раководат со“, се додаваат зборовите: „самостојните или“.

Член 5

Извршниот совет ги определува роковите во кои Управата за заеднички работи го презема вршењето на работите и задачите од член 2 на овој закон.

Член 6

Работниците на републичките органи кои ги вршат работите од став 2 на член 94 ќе ги преземе Управата за заеднички работи во согласност со општиот акт за организација и работа и општиот акт за систематизација на работите и задачите на Управата.

Средствата за лични доходи за преземените работници утврдени со Републичкиот буџет, делот од средствата за заедничка потрошувачка и средствата за материјални трошоци, како и опремата што служи за вршење на работите од став 2 на член 94, се пренесуваат на Управата за заеднички работи со денот на преземањето на работите во Управата.

Член 7

Општите акти за организација и работа и за систематизација на работите и задачите во Секретаријатот за законодавство, Секретаријатот за информации и Управата за заеднички работи ќе се донесат со денот на примената на овој закон.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 21 јуни 1988 година.

331.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРИХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТОПАНСТВОТО

Се прогласува Законот за изменување на Законот за насочување на дел од приходите од данокот на промет за потребите на стопанството,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 24 мај 1988 година.

Бр. 08-1685
24 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРИХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТОПАНСТВОТО

Член 1

Во Законот за насочување на дел од приходите од данокот за промет за потребите на стопанството („Службен весник на СРМ“ број 10/83), во член 1:

— зборовите: „како и од посебниот данок на промет на дизел горивото се насочуваат“ се заменуваат со зборовите: „се насочува“;

— насловот: „а) Од основниот данок на промет“ се брише;

— во точката 1) стапката „42,7‰“ се заменува со стапката „42,1‰“;

— во точката 2) стапката „41,0‰“ се заменува со стапката „41,1‰“;

— во точката 3) стапката „6,5‰“ се заменува со стапката „6,7‰“;

— во точката 4) стапката „4,4‰“ се заменува со стапката „4,5‰“;

— во точката 5) стапката „3,7‰“ се заменува со стапката „3,9‰“;

— насловот: „б) Од посебниот данок на промет на дизел-горивото“ со точките од 1) до 5) се бришат,

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 мај 1988 година.

332.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМОТ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОПШТИНИТЕ И РЕПУБЛИКАТА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 24 мај 1988 година.

Бр. 08-1686
24 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМОТ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОПШТИНИТЕ И РЕПУБЛИКАТА

Член 1

Во Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87 и 10/88), во член 25-а зборовите: „и од посебниот“ се бришат, а зборовите: „точките 4 и 5“ се заменуваат со зборовите: „точка 4“.

Член 2

Во член 25-б став 1 по зборот „производи“ запирката се заменува со точка, а зборовите: „освен од посебниот данок на промет на дизел-горивото (Д-1, Д-2 и Д-3)“ се бришат.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 мај 1988 година.

333.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 24 мај 1988 година.

Бр. 08-1687
24 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулиет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Член 1

Во Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги („Службен весник на СРМ“ број 39/82, 23/83, 13/84, 23/84, 31/84, 22/85, 44/85, 4/87, 36/87, 50/87 и 10/88), во Тарифата на посебниот данок на промет, Тарифниот број 4-в се брише.

Член 2

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги („Службен весник на СРМ“ број 10/88), член 4 се брише.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 мај 1988 година.

334.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за намалување на пресметувањето на амортизацијата на општествените средства, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 24 мај 1988 година.

Бр. 08-1688
24 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулиет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА

Член 1

Во Законот за намалување на пресметувањето на амортизацијата на општествените средства („Службен весник на СРМ“ број 7/88), во називот на Законот по зборот „намалување“ се додаваат зборовите: „и одлагање“.

Член 2

По член 1 се додаваат два нови члена 1-а и 1-б кои гласат:

„Член 1-а

Корисниците на општествени средства чија дејност во целост или претежно се финансира од буџетот, до крајот на 1990 година не пресметуваат амортизација на зградите што ги користат за вршење на канцелариски работи

Член 1-б

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за висината на стапките за амортизација на основните средства на органи и организации („Службен весник на СРМ“ број 30/77“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

335.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за изградба на инвестициони објекти,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 24 мај 1988 година.

Бр. 08-1689
24 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулиет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ

Член 1

Во Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83 и 11/87) во член 2 став 2 зборот „надзорот“ се заменува со зборовите „вршењето на стручниот и инспекцискиот надзор“, а по зборовите: „управните мерки“ се става точка, а текстот до крајот на ставот се брише.

Член 2

Во член 7 се додава нов став 2, кој гласи:
„При изработката, оценувањето и проверката на оцената на инвестиционата студија, односно инвестиционата програма, обезбедувањето мислење за општествено-економската оправданост на намераваната инвестиција и нејзината усогласеност со политиката на општествено-економскиот развој, се постапува според Заедничката методологија за оценување на општествената и економската оправданост на инвестициите и на ефикасноста на инвестирањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Член 3

Насловот на глава II се менува и гласи:
„ИНВЕСТИЦИОНА СТУДИЈА, ОДНОСНО ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА И ОДЛУКА ЗА ИЗГРАДБА“.

Член 4

Членот 12 се менува и гласи:

„Одлука за изградба на инвестиционен објект инвеститорот донесува врз основа на инвестиционата студија, односно инвестиционата програма.“

Пред донесувањето на одлуката за изградба на инвестициониот објект инвеститорот изработува прединвестициона студија и обезбедува мислење за нејзината усогласеност со политиката на општествено-економскиот развој, инвестиционата студија, односно инвестиционата програма и извештај за проверка на оцената на инвестиционата студија, односно инвестиционата програма.

Инвестициона студија, односно инвестициона програма може да се изработи и за деловите на инвестициониот објект што претставуваат економско-техничка целина и истите можат самостојно да се користат“.

Член 5

Во член 13 ставовите 1 и 2 се бришат.

Во ставовите 3 и 4 кои стануваат ставови 1 и 2 пред зборовите: „инвестиционата програма“ се додаваат зборовите: „инвестиционата студија, односно“.

Ставот 5 се брише.

Член 6

Членот 14 се брише.

Член 7

Во член 15 во ставовите 1 и 2 пред зборовите: „инвестиционата програма“ се додаваат зборовите: „инвестиционата студија, односно“.

Член 8

Членот 15-а се брише.

Член 9

Членот 15-б се менува и гласи:

„Оценување и проверка на оцената на општествено-економската оправданост на инвестицијата инвеститорот врши за инвестициите во стопанството, вклучувајќи ја и стопанската инфраструктура и примената наука и технологија, и тоа, кога:

— намераваната инвестиција е во рамките на заедничките планови за развој на организациите на здружениот труд здружени во Заедницата на југословенското електростопанство, Заедницата на југословенските железници и Заедницата на југословенските пошти, телефони и телеграфи;

— намераваната инвестиција е во рамките на заедничките програми за развој на производството, технологијата и извозот од битно значење за усогласен стопански развој на земјата во целост;

— намераваната инвестиција бара гаранција на Федерацијата при користење странски кредит;

— финансирањето на намераваната инвестиција вклучува задолжување во странство во износ поголем од 3,0 милиони САД долари;

— намераваната инвестиција вклучува кредит од Меѓународната банка за обнова и развој и од други меѓународни финансиски организации;

— пресметковната вредност на намераваната инвестиција е поголема од 3,0 милијарди динари по цените од 31 декември 1986 година, која секоја година се ревалоризира според движењето на цените на производителите на индустриски производи, а врз основа на соопштението на Сојузниот завод за статистика“.

Член 10

Членот 15-в се менува и гласи:

„За инвестициите кои не се наведени во член 15-б од овој закон, задолжително е оценување и про-

верка на оцената на финансиско-пазарната ефикасност и на осетливоста на проектот на промените на клучните параметри.“

Обврската од став 1 на овој член не се однесува на инвестициите кои исполнуваат еден од следниве критериуми:

— пресметковната вредност на намераваната инвестиција е помала од 250,0 милиони динари по цени од 31 декември 1986 година, која секоја година се ревалоризира според движењето на цените на производители на индустриски производи, а врз основа на соопштението на Сојузниот завод за статистика;

— со намераваната инвестиција се врши тековна замена на поединечната опрема;

— со намераваната инвестиција во постојни објекти исклучително се решаваат проблеми за заштита на човековата средина и заштитата при работа“.

Член 11

Членот 15-г се менува и гласи:

„Проверка на оцената на инвестиционата студија, односно инвестиционата програма вршат научни и стручни организации стручно и кадровски квалификувани и банки кои имаат посебно организирана стручна служба.“

Проверка на оцената не можат да вршат организациите и банките од став 1 на овој член кои учествувале во изработка на инвестиционата студија, односно инвестиционата програма.

Организациите и банките од став 1 на овој член се одговорни за исправноста на поднесениот извештај за извршената проверка на оцената“.

Член 12

Членот 15-д се брише.

Член 13

Членот 15-е се менува и гласи:

„Мислење за усогласеноста на намераваната инвестиција со политиката на развојот утврдена со Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за намераваните инвестиции од член 15-а од овој закон, по барање на инвеститорот, дава Републичкиот завод за општествено планирање врз основа на прединвестициона студија“.

Член 14

Членот 15-ж се менува и гласи:

„Инвеститорот е должен, врз основа на прединвестиционата студија, да прибави мислење од Сојузниот завод за општествено планирање за усогласеноста на намераваните инвестиции од алинеите 1, 2 и 3 од член 15-а од овој закон со заедничката развојна политика утврдена во Општествениот план на Југославија“.

Член 15

По членот 15-ж се додаваат два нови члена 15-з и 15-с, кои гласат:

„Член 15-з

По донесувањето на инвестиционата одлука инвеститорот е должен да ја пријави инвестицијата на Службата на општественото книговодство во СР Македонија.

Член 15-с

По донесувањето на инвестиционата одлука инвеститорот е должен да изготви студија за изведување на инвестициониот проект, извештај за изведување на инвестициониот проект и извештај за следење на ефектите на реализацијата на инвестицијата“.

Досегашниот член 15-з станува член 15-и.

Член 16

Во член 71 бројот „15.000.000“ се заменува со бројот „100.000.000“, а по зборот динари се додаваат зборовите: „по цени од 31 декември 1986 година“.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Износот од ставот 1 на овој член се ревалоризира на крајот на секоја година, според порастот на цените на градењето за претходната година, што ги објавува Сојузниот завод за статистика“.

Член 17

Во член 89 став 3 зборот „дали“ се брише.

Член 18

Во член 95 ставот 3 се менува и гласи:

„На организациите на здружениот труд кои со здружување на средства градат за пазар станови и станбени згради со придружни објекти (за трговија, угостителство, занаетчиски и други услужни дејности) и деловни објекти, не се применуваат одредбите на членовите 12, 13 и 16 на овој закон, ниту одредбите од глава IX на овој закон“.

Член 19

Во член 112-а во став 1 по зборот „изведува“ се додаваат зборовите „или е изведена“.

Член 20

Во член 113 став 1 зборовите: „1.000.000 до 8.000.000“ се заменуваат со зборовите: „5.000.000 до 40.000.000“.

Во став 2 зборовите: „50.000 до 400.000“ се заменуваат со зборовите: „300.000 до 2.000.000“.

Член 21

Во член 114 став 1 зборовите: „1.000.000 до 8.000.000“ се заменуваат со зборовите: „5.000.000 до 40.000.000“.

Во став 2 зборовите: „50.000 до 400.000“ се заменуваат со зборовите: „300.000 до 2.000.000“.

Член 22

Во член 115 став 1 зборовите: „1.000.000 до 8.000.000“ се заменуваат со зборовите: „5.000.000 до 40.000.000“.

Во став 2 зборовите: „70.000 до 500.000“ се заменуваат со зборовите: „300.000 до 2.000.000“.

Член 23

Во член 116 став 1 зборовите: „800.000 до 6.000.000“ се заменуваат со зборовите: „4.000.000 до 30.000.000“.

Во став 1 по точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:

„2. изградениот инвестиционен објект, или објектите што се сметаат за претходни или подготвителни работи за чие изведување било потребно одобрение за градење (член 17 и член 33 став 3) започне да ги користи, односно ако ги пушти во погон пред да е издадено решение за употреба (член 42 став 2).“

Точките 2 и 3 на став 1 од овој член стануваат точки 3 и 4.

Во став 2 зборовите: „50.000 до 400.000“ се заменуваат со зборовите: „250.000 до 1.500.000“.

Член 24

Во член 117 став 1 зборовите: „110.000 до 250.000“ се заменуваат со зборовите: „550.000 до 1.250.000“.

Во став 1 точката 1 се менува и гласи:
„ако не ја пријави инвестицијата на Службата на општественото книговодство во СР Македонија (член 15-з) и не обезбеди студија за изведување на инвестициониот проект (член 15-с).“

Во став 2 зборовите: „20.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 200.000“.

Член 25

Во член 118 став 1 зборовите: „100.000 до 250.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 1.250.000“.

Во став 2 зборовите: „20.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 200.000“.

Член 26

Во член 119 став 1 зборовите: „80.000 до 200.000“ се заменуваат со зборовите: „400.000 до 1.000.000“.

Во став 2 зборовите: „20.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „80.000 до 150.000“.

Член 27

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на СРМ да утврди пречистен текст на Законот за изградба на инвестициони објекти.

Член 28

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

336.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАМЕНИТЕ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛОТ ОД СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за намените, начинот и условите за здружување на делот од средствата од Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за остварување на заеднички програми за развој во Социјалистичка Република Македонија во периодот од 1986 до 1990 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 24 мај 1988 година.

Бр. 08-1690

24 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАМЕНИТЕ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛОТ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за намените, начинот и условите за здружување на делот од средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за остварување на заеднички програми за развој во Социјалистичка Република Македонија во периодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на СРМ“ број 15/86) во член 2 став 3,

по зборот „освен“ се додаваат зборовите: „за развој на малото стопанство и“, а по зборот „краишта“ се става точка и текстот до крајот на реченицата се брише.

Ставот 4 се брише.

Член 2

Во член 3 по зборот „Републиката“ се става точка, а текстот до крајот на реченицата се брише.

Член 3

Член 6 се менува и гласи:

„Организациите на здружениот труд дел од средствата на Фондот на Федерацијата можат да здружат за остварување на заеднички програми за развој на Републиката од член 4 на овој закон во: заедничките програми за развој на производството и извозот од битно значење за усогласување на тековите на репродукцијата на стопанството на земјата; металопреработувачката дејност, освен производството на метални градежни конструкции; машиноградбата; производството на сообраќајни средства; производството на електрични машини и апарати; преработувачката хемиска индустрија; пропульзивните дејности од преработката на неметали, освен производството на порцелан и керамика за домаќинство; реконструкција и модернизација на постојните капацитети за производство на добиточна храна; поделството; детална каналска мрежа и опрема на постојните хидромелиоративни системи; сточарството, освен свињарството и живинарството; странскиот и здравствениот туризам; малото стопанство и наменското производство.“

Организациите на здружениот труд дел од средствата на Фондот на Федерацијата можат да здружат за реализација на програми за развој чие производство е наменето за извоз кога програмите се остваруваат во рамките на заеднички програми за развој на производството и извозот на ниво на земјата, со заедничко вложување со странски партнери и за програмите со кои се обезбедува производство со повисока фаза на преработка врз сопствена суровинска основа, а чие производство со најмалку 50% е наменето за извоз.

Организациите на здружениот труд од став 2 на овој член можат да здружат средства и за реконструкција и модернизација на постојните извозно ориентирани капацитети доколку извозот двојно се зголеми во однос на тој што се остварувал пред реконструкцијата и модернизацијата, односно изнесува најмалку 60% од вкупното производство.

Организациите на здружениот труд дел од средствата на Фондот на Федерацијата можат да здружат и за реализација на програми за супституција и заштеда на енергија кои се одобрени согласно со Програмата за долгорочни мерки и активности за штедење, супституција и рационално користење на сите видови енергија.

Структурното насочување, избор и усогласување на заедничките програми ќе се врши според критериумите предвидени во Општествениот план на Југославија и Општествениот план на Републиката за периодот од 1986 до 1990 година, при што приоритет ќе се даде на заедничките програми кои бараат ангажирање на помалку општествени средства, овозможуваат намалување на трошоците на работењето, кои обезбедуваат етапно воведување на современи технологии, кои штедат сировини и енергија, брзо се активираат и со кои се зголемува извозот, доходот, вработувањето и техничко-технолошкото ниво на производството.“

Член 4

Во член 7 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и со Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година“.

Член 5

Во член 8 став 3 по зборот „Републиката“ се става точка, а текстот до крајот на реченицата се брише.

Член 6

Член 9 се менува и гласи:

„Здружените средства на Фондот на Федерацијата во развојните програми од член 6 на овој закон може да изнесуваат до:

— 40% доколку заедничките програми за развој се остваруваат во: поделството; детална каналска мрежа и опрема на постојните хидромелиоративни системи; реконструкција и модернизација на постојните капацитети за производство на добиточна храна; програми за супституција и заштеда на енергија; програми за развој чие производство е наменето за извоз; заедничките програми за развој на производството и извозот од битно значење за усогласување на тековите на репродукцијата на стопанството на земјата;

— 50% доколку заедничките програми за развој се остваруваат во: металопреработувачката дејност, освен производството на метални градежни конструкции; машиноградбата; производството на сообраќајни средства; производството на електрични машини и апарати; наменско производство; преработувачката хемиска индустрија; пропульзивните дејности од преработката на неметали, освен производството на порцелан и керамика за домаќинството; странски и здравствен туризам; поделството за набавка на тешки трактори и комбајни; сточарството, освен свињарството и живинарството и малото стопанство.“

Кога заедничката програма за развој се остварува на доходни основи или кога за реализација на заедничката програма за развој, покрај средствата од Фондот на Федерацијата се здружуваат и други средства (од акумулацијата и амортизацијата) на организациите на здружениот труд или пак кога се вложуваат средства на странски лица врз заеднички вложувања во висина од најмалку 10% од пресметковната вредност на програмата, предвиденото учество од став 1 на овој член се зголемува за 15 процентни поени.

Доколку во заедничката програма за развој, покрај средствата на Фондот на Федерацијата се вложуваат и други средства (од амортизација и акумулација) на здружувачите надвор од Републиката за најмалку 30% од пресметковната вредност на инвестицијата, учеството на здружените средства од Фондот на Федерацијата за сите намени од став 1 на овој член може да изнесува до 70% во пресметковната вредност на заедничката програма за развој.

Кога програмата за развој се остварува во стопански недоволно развиените краишта на Републиката, утврденото учество на дел од здружените средства во пресметковната вредност на заедничката програма за развој во ставовите 1 и 2 на овој член може да биде повисока за 30%.

Учеството на здружените средства од Фондот на Федерацијата според одредбите на овој член може да изнесува најмногу до 75% од пресметковната вредност на заедничката програма за развој.“

Член 7

По член 9 се додава нов член 9а кој гласи:

„Член 9а

Доколку во третиот квартал од годината, се утврди дека не се остварува здружување на средствата на Фондот на Федерацијата за намените од член 6 на овој закон средствата можат да се здружат и за програми кои претставуваат поширок интерес за одделни стопански дејности.

Здружувањето на средствата од Фондот на Федерацијата за програмите од став 1 на овој член може да се остварува само за тековната година, при што учеството на здружените средства може да изнесува до 25%.

Намените од став 1 на овој член за тековната година ги утврдува Стопанската комора на Македонија, во согласност со Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 8

Во член 14 став 2 зборовите: „и за определбите во член 8 став 3 и“ се бришат.

Став 3 се менува и гласи:

„Стопанската комора на Македонија го известува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за секоја самоуправна спогодба со пресметковна вредност над 3 милијарди динари по цени од 31 декември 1987 година, која вредност секоја година се ревалоризира според движењето на цените на производителите на индустриски производи, а врз основа на Соопштението на Сојузниот завод за статистика“.

Член 9

По член 16 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„За самоуправните спогодби на организациите на здружениот труд за здружување на дел од средствата на Фондот на Федерацијата, регистрирани во Стопанската комора на Македонија до влегувањето во сила на овој закон, а се однесуваат на намените кои се исклучени со овој закон можат да се склучуваат анекси до крајот на 1988 година под услов и начин утврден со склучените спогодби“.

Во став 3 кој станува став 4, по бројот „2“ се додаваат зборовите: „и 3“.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

337.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжителниот заем за обезбедување средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта за периодот од 1986 до 1990 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 24 мај 1988 година.

Бр. 08-1691
24 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за задолжителниот заем за обезбедување средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта во периодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на СРМ“ број 7/86), во член 2 став 3 по зборот „Фондот“ се става запирка и се додаваат зборовите: „најдоцна до 31 октомври во тековната година за претходната година, односно во рок од 15 дена од денот на добивањето на дефинитивните податоци за општествениот производ“.

Член 2

Во член 5 став 2 се брише.

Член 3

По член 5 се додаваат два нови члена 5-а и 5-б, кои гласат:

„Член 5-а

Висината на аконтацијата на годишниот износ на средствата на Фондот по основа на задолжителниот заем ја утврдува Фондот, со примена на стапката од член 2 став 1 на овој закон на планираниот општествен производ на општественото стопанство на Републиката за годината за која се утврдува аконтацијата, најдоцна до 15 јануари од тековната година.

Заради усогласување на износот на средствата на Фондот од став 1 на овој член со номиналниот пораст на општествениот производ на општественото стопанство на Републиката во изминатото полугодие, Фондот, врз основа на проценетиот номинален пораст на општествениот производ на општественото стопанство во изминатото полугодие според податоците на Републичкиот завод за статистика и Републичкиот завод за општествено планирање ќе ја усогласи висината на аконтацијата на годишниот износ на средствата на Фондот до крајот на јули од тековната година, односно до крајот на јануари за изминатата година.

Член 5-б

Во случаите кога со примената на стапките од член 4 на овој закон се уплатува помал, односно поголем износ од годишниот износ на средствата од член 2, односно од аконтацијата на годишниот износ на средствата од член 5-а на овој закон Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија може да изврши линеарно зголемување или намалување на утврдените стапки на обврската во текот на годината за која се пресметува“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

338.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за статистички истражувања од интерес за Републиката,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 24 мај 1988 година.

Бр. 08-1692
24 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- НОТ ЗА СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА

Член 1

Во Законот за статистички истражувања од интерес за Републиката („Службен весник на СРМ“ број 5/74) во член 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Со овој закон се уредува и вршењето на статистичките истражувања што се од интерес за Републиката, а во функција на задоволување на потребите на субјектите на општествениот систем на информирање во Републиката од статистички податоци и информации“.

Член 2

Член 2 се менува и гласи:

„Статистички истражувања од интерес за Републиката се: истражувањата од интерес за целата земја што се спроведуваат на територијата на Републиката и статистичките истражувања од посебен интерес за Републиката (во натамошниот текст: статистички истражувања) што ги утврдува со програма Собранието на Социјалистичка Република Македонија.“

Со статистичките истражувања од интерес за целата земја и Републиката се обезбедуваат во општествениот систем на информирање податоци и информации за состојбата во одделни области на општествениот живот, за состојбата и движењето на населението, за економските и други појави и други статистички податоци и информации од интерес за субјектите на општествениот систем на информирањето“.

Член 3

Член 3 се менува и гласи:

„Статистичките истражувања опфаќаат: утврдување на методолошките основи на статистичките истражувања (дефиниции на статистичките единици, обележја и моделитети и нивна класификација и избор на методите за нивното истражување), утврдување на организационите и методолошките инструменти на статистичките истражувања (изработка на упатства, обрасци и упатства за работа, определување на идентификациони белези на статистичките единици и сл.) собирање, контрола, обработка и објавување на статистичките податоци и информации и изготвување на информации и статистички анализи“.

Член 4

Член 4 се менува и гласи:

„Податоците и информациите од интерес за Републиката, добиени со статистичките истражувања се јавни и под еднакви услови им се достапни на сите субјекти на општествениот систем на информирање, освен податоците што претставуваат државна, воена, деловна или службена тајна“.

Член 5

Член 7 се менува и гласи:

„За да се обезбеди единствено вршење на статистичките истражувања и можноста за споредување и потполно користење на статистичките податоци во статистичките истражувања се применуваат заеднички основи кои, пред сè, опфаќаат:

- единствени методологии на статистичките истражувања;
- единствени статистички стандарди; и
- единствени идентификации, евиденции и регистри.

Заедничките основи од став 1 на овој член претставуваат интегрален дел, односно еден од елементите на заедничките основи на општествениот систем на информирањето.

Информационите служби кои ги применуваат заедничките основи на статистичките истражувања меѓусебно соработуваат“.

Член 6

По член 7 се додаваат три нови члена: 7а, 7б и 7в кои гласат:

„Член 7-а

Со единствените методологии на статистичките истражувања се утврдува начинот на прибирање, обработка, чување и искажување на статистичките податоци и информации.

Ако со сојузен пропис не е утврдена единствена методологија на статистички истражувања, неа ја утврдува Републичкиот завод за статистика, а методологијата за одделни статистички истражувања што ги спроведуваат овластените органи и организации тие органи и организации.

Член 7-б

Единствените статистички стандарди опфаќаат дефиниции, статистички класификации, статистички шифрарници, статистички номенклатури и идентификации, како и техника и технологија на чување, пренос и обработка, искажување на податоци и информации и друго.

Ако единствените статистички стандарди и класификации не се утврдени со сојузен пропис нив ги утврдува Републичкиот завод за статистика.

Решението за единствените статистички стандарди се објавува во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 7-в

Единствените идентификации на евиденциите и регистрираат:

- единствено определување на единиците на евиденцијата, односно единиците на регистрираат;
- единствени еднозначни идентификации;
- единствени методологии на водење и одржување;
- функција на поврзување;
- единствени основи на заштита на податоци и информациите; и
- единствени податоци за единиците на евиденцијата и друго.

При спроведувањето на статистичките истражувања се користат единствените идентификации, евиденции и регистри утврдени со закон или општ акт утврден врз основа на закон“.

Член 7

Во член 11 став 3 се брише.

Член 8

Член 16 се менува и гласи:

„Петгодишната програма за статистички истражувања ги содржи следните податоци:

- 1) назив, ознака и период на статистичкото истражување;
- 2) кратка содржина на статистичките истражувања;

3) субјектите кои се должни да ги даваат податоците;

4) рокот за давање на податоците;

5) изведувачот на статистичкото истражување;

6) рок за првите резултати од обработката; и

7) податоци дали се работи за ново статистичко истражување или дополнување на веќе утврдено статистичко истражување.

Годишната програма на статистичките истражувања ги опфаќа статистичките истражувања што не се опфатени со петгодишната програма и измените и дополненијата на статистичките истражувања кои веќе се опфатени со таа програма, а кои треба да се извршат во годината за која се донесува програмата.

Годишната програма ги содржи сите елементи од став 1 на овој член предвидени со петгодишната програма на статистичките истражувања што се спроведуваат во односната година“.

Член 9

Во член 17 став 2 зборовите: „директорот на“ се заменуваат со зборовите: „функционерот кој раководи со“.

Член 10

Во член 21 по зборовите: „го уредуваат“ се додаваат зборовите: „со општ акт“.

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Општиот акт од став 1 на овој член се донесува во согласност со Извршниот совет на Собранието на СР Македонија“.

Член 11

Во член 22 се додава нов став 2 кој гласи:

„Средствата од став 1 на овој член намалени за амортизација и материјални трошоци ќе се користат за осовременување на опремата и подобрување на кадровската состојба на Републичкиот завод за статистика и овластените органи“.

Член 12

Во член 23 став 3 зборовите: „директорот“ се заменува со зборовите: „функционерот кој раководи со“.

Член 13

Во член 24 став 1 зборовите: „од 1.000 до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „од 50.000 до 2.000.000“.

Во став 2 зборот „дејствие“ се заменува со зборовите: „за прекршок“, а зборовите: „од 500 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „од 5.000 до 200.000“.

Член 14

Во член 25 зборовите: „од 100 до 500“ се заменуваат со зборовите: „од 5.000 до 100.000“.

Член 15

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на СР Македонија да утврди пречистен текст на Законот за статистички истражувања.

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

339.

Врз основа на член 122 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 18/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 24 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ДОХОДОТ ЗА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ КОЈ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1988 ГОДИНА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за стапките на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување од доходот за стажот на осигурување кој се смета со зголемено траење за периодот од 1 јануари до 31 декември 1988 година, што ја донесе Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 25 април 1988 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1695
24 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

340.

Врз основа на член 122 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 24 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1988 ГОДИНА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за стапката на придонесот од личниот доход за пензиското и инвалидското осигурување за периодот од 1 јануари до 31 декември 1988 година, што ја донесе Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 25 април 1988 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1696
24 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

341.

Врз основа на член 27 став 2 од Законот за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ број 15/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 24 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ СТАРОСНИ И СЕМЕЈНИ ПЕНЗИИ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО 1988 ГОДИНА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за усогласување на минималните старосни и семејни пензии на земјо-

делците во 1988 година, што ја донесе Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, на седницата одржана на 19 мај 1988 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1697
24 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

342.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за филмската дејност („Службен весник на СРМ“ број 15/86), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 24 мај 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН И НАСТАВЕН ФИЛМ — СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Советот на Заводот за културно-просветен и наставен филм — Скопје, се именуваат:

Анатоли Дамјановски, професор на Филозофскиот факултет во Скопје,

Ристо Стефановски, директор на Македонскиот народен театар и

Светлана Топузовска, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1711/1
24 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

343.

Врз основа на член 240 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 24 мај 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

1. Се разрешуваат од функцијата претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за трансфузиологија, поради истек на времето за кое се именувани:

Бранка Георгиевска,
Иванка Контевска и
Илија Сапунџиоски.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за трансфузиологија се именуваат:

Дарко Тофовски, претседател на Координациониот одбор за крводарителство при РК ССРМ,

Гоко Јовановиќ, пензионер од Скопје и
Слободан Акимовски, помошник на секретарот на Претседателството на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1710/1
24 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

344.

Врз основа на член 40 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 24 мај 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

1. Се разрешуваат од функцијата претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Технолошко-металуршки факултет — Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

Владо Весов,
Дуца Јанкуловска и
Павле Стојановски.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Технолошко-металуршки факултет — Скопје, се именуваат:

Михајло Георгиевски, секретар на Општинскиот совет на ССМ „Карпош“ — Скопје,
Мирјана Гошева, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ, и

Елисавета Пеливанова, советник во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1708/1
24 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

345.

Врз основа на член 40 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 24 мај 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО ВО ОХРИД

1. Се разрешуваат од функцијата претставници на општествената заедница во Советот на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, поради истек на времето за кое се именувани:

Нове Вељановски,
Трајан Марковски, и
Мирко Спировски.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид се именуваат:

Слободан Муковски, претседател на Туристичкиот сојуз на Македонија,

Илија Заричиновски, претседател на Туристичкото друштво „Билана“ — Охрид и
Костадин Аврамчев, претседател на Туристичкиот сојуз на град Скопје.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 21-1709/1
24 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

346.

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 24 мај 1988 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ РАБО-
ТОВОДЕН ОРГАН НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА КАР-
ДИОЛОГИЈА ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ
— СКОПЈЕ**

За членови на Комисијата за утврдување предлог за именување работоводен орган на ООЗТ Клиника за кардиологија при Медицинскиот факултет — Скопје, се именуваат:

Илија Глигороски, претседател на Соборот на општините на Собранието на СРМ и
Јован Цубалевски, претседател на работно тело на РК на ССРМ.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 21-1714/1
24 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

347.

Врз основа на член 166 став 2 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 24 мај 1988 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОВОДЕН ОРГАН НА БОЛНИЦАТА ЗА БЕЛО-
ДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА — ЈАСЕНОВО**

За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Болницата за белодробна туберкулоза — Јасеново, се именуваат:

Драган Николовски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и
Богољуб Јовев, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 21-1715/1
24 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

348.

Врз основа на член 165 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83, 43/85, 13/86 и 50/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 24 мај 1988 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОД-
ЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
СТАТУТОТ НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА ОР-
ТОПЕДИЈА, ТРАУМАТОЛОГИЈА И КОСТНОЗГЛОБНА
ТУБЕРКУЛОЗА ВО ОХРИД**

Се дава согласност на одредбите на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Специјалната болница за ортопедија, трауматологија и костнозглобна туберкулоза во Охрид, што се однесуваат на дејноста на здравствената организација, начинот на остварување на здравствената заштита на граѓаните во здравствените организации и друго, што ја донесоа работниците, на референдумот одржан на 22 јануари 1988 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1698
24 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

349.

Врз основа на член 9 став 2 од Општествениот договор за поттикнување и вреднување на творештвото во СФРЈ, Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 24 мај 1988 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ЧЛЕН И ЗАМЕНИК ЧЛЕН НА
КООРДИНАЦИОНИОТ ОДБОР ЗА СЛЕДЕЊЕ НА
ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ
И ВРЕДНУВАЊЕ НА ТВОРЕШТВОТО ВО СФРЈ**

1. За член на Координациониот одбор за следење на Општествениот договор за поттикнување и вреднување на творештвото во СФРЈ се делегира

д-р Радмила Кипријанова, член на Извршниот совет на Собранието на СРМ и претседател на Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика.

2. За заменик на член на Координациониот одбор за следење на Општествениот договор за поттикнување и вреднување на творештвото во СФРЈ се делегира

Афрдита Мимидиноска, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ, секретар на Координациониот одбор за творештво во СР Македонија.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 21-1712/1
24 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

350.

Врз основа на член 17 став 4 од Деловникот на Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ, на седницата на Општествено-политичкиот собор одржана на 24 мај 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УВАЖУВАЊЕ НА ОСТАВКАТА НА ДЕЛЕГАТСКА ФУНКЦИЈА

I

Се уважува оставката на делегатската функција на Јасминка Наковска, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

II

Делегатската функција на делегатот Јасминка Наковска ѝ престанува на 24 мај 1988 година.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1699
24 мај 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Општествено-политичкиот собор,
д-р Владо Стаменков, с. р.

351.

Врз основа на член 17 став 4 од Деловникот на Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ, на седницата на Општествено-политичкиот собор одржана на 24 мај 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УВАЖУВАЊЕ НА ОСТАВКАТА НА ДЕЛЕГАТСКАТА ФУНКЦИЈА

I

Се уважува оставката на делегатската функција на Татјана Митревска, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

II

Делегатската функција на делегатот Татјана Митревска ѝ престанува на 24 мај 1988 година.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1700
24 мај 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Општествено-политичкиот собор,
д-р Владо Стаменков, с. р.

352.

Врз основа на член 24 алинеја 3 и член 46 од Деловникот на Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ, Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 24 мај 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ И РАЗВОЈНА ПОЛИТИКА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешува од должноста член на Одборот за општествено-економски односи и развојна политика на Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Македонија

Сотир Дурасовски.

2. За член на Одборот за општествено-економски односи и развојна политика на Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Македонија се именува:

Војо Пејовски, директор на Секторот за развој при „ЕМО“ — Охрид.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37-1707/1
24 мај 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Општествено-политичкиот собор,
д-р Владо Стаменков, с. р.

353.

Врз основа на член 28 став 1, а во врска со член 39 став 1 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници, претседателот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на ден 25 мај 1988 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ТРИ ДЕЛЕГАТИ ВО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

I

Се распишуваат дополнителни избори за три делегати во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

II

Изјаснувањето за изборот на делегатите во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ ќе се изврши на 27 јуни 1988 година.

III

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а пропишаните рокови почнуваат да течат од 26 мај 1988 година.

Бр. 08-1706
25 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

354.

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за статистички истражувања од интерес за Републиката („Службен весник на СРМ“ број 5/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 24 мај 1988 година, донесе

П Р О Г Р А М А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1987 ДО 1990 ГОДИНА, ШТО ГИ СПРОВЕДУВААТ СТАТИСТИЧКИТЕ ОРГАНИ

I. Во Програмата за статистички истражувања од интерес за Републиката за периодот од 1987 до 1990 година, што ги опфаќаат статистичките органи („Службен весник на СРМ“ број 5/87), во дел I насловот „Статистика на индустрија“ со редните броеви 1 и 2 се менува и гласи:

„МЕТОДОЛОГИИ И АНАЛИЗИ

Аналитички работи

1. Енергетски биланси во СР Македонија за 1987 година	Нумерички и графички прикази на биланси на камен јаглен, лигнит, нафта и електрична енергија	Документација на статистичките органи	31. VIII 1988	31. VIII 1988
2. Извештај за редослед на општините во СР Македонија според нивната општествено-економска развиеност за 1986 и 1987 година	Објаснување на применетата метода (I отстојание) опис на критериумите по кои се определува развиеноста табели на редослед	Документација на статистичките органи	30. XII 1988	30. XII 1988

Во насловот „Статистика на земјоделство“ поднаслов „нови истражувања“ реден број 1 во колоните 5, 6 и 7 броевите „10 IV; 31 V; 31 V“ се заменуваат со броевите „5. IV; 30 IV, 30. IV“, во редниот број 2 во колоните 5, 6 и 7 се додаваат броевите „20 VIII; 10 IX; 10 IX“, а во поднасловот „истражувања кои се спроведуваат секоја година — проширување на обработка“ реден број 1 во колоната 1 зборовите: „(ПО-51-2)“ се менуваат и гласат: „(3E-51-2)“, а колоната 4 се менува и гласи: „податоците добиени со Анкетата за добиток во индивидуалните селски стопанства со примерок за сите општини, а целосен опфат во општините: Валандово — 1988, Крушево — 1989 и Дебар — 1990 година“.

Во насловот „Статистика на градежништво и комунално стопанство“ редните броеви 1 и 2 се бришат, а редниот број 3 станува реден број 1 и во колоната 2 по зборовите „ГРАД-71“ се додаваат зборовите: „годишно а“, а колоната 3 се менува и гласи: „Податоци за бројот на бесправно изградените објекти (станбен, деловен, гаража, складиште, ограда, тераса и сл.)“, и во редниот број 4 кој станува реден број 2 колоната 2 се менува и гласи:

„Извештај за градежништво (ГРАД-31) — тримесечно“.

Во насловот „Статистика на угостителство и туризам“ по редниот број 1 се додава нов реден број 2 кој гласи:

„2. Број на ноќевања на посетители во туристички места во СР Македонија, 1988 година, пробно-периодично

Ке се даваат податоци за бројот на ноќевањата и тоа неделно или десетднев но

VI. VI.
VII. VII.
VIII. VIII.
и IX. и IX“

Во насловот „Статистика на стопански биланси и животен стандард“ во реден број 4 колона 3 зборовите: „за задоволување на минимум егзистенцијал-

ни потреби“ се бришат, а по редниот број 4 се додава нов реден број 5 кој гласи:

„5. Пресметка на потребните средства за задоволување на егзистенцијалните потреби на четиричлните домаќинства согласно со листата на артикли, производи и услуги утврдени од потписниците на Општествениот договор за заслужените основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи во СР Македонија — месечно

Врз основа на листата, утврдена од потписниците на општествениот договор наведен во колоната 1 и просечните цени на мало

Документација на статистичките органи

мес. мес. мес.“

ги објавува Координациониот одбор за следење на општествениот договор

Во насловот „Статистика на образование, наука, култура и социјална заштита“ редните броеви 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 во колоната 2 буквата „III“ во заградата се заменува со буквата „У“.

Во насловот „Демографска статистика“ реден број 1 во колоната 2 зборовите: „(МИГ), пробно во

1987 година“ се заменуваат со зборовите: „(BM) — годишно“.

Во насловот „Статистика на самоуправањето“ редните броеви 1 и 2 се бришат а се додаваат 3 нови редни броеви кои гласат:

„1. Извештај за прописите и општите акти на републичките органи (во 1988 година — пробно)

Прописи и општи акти на Собранието на СРМ, Извршниот совет на Собранието на СРМ и републичките органи на управата по видови и доносител

Републички органи

31. III 1988 г. во наредните години
31. I

1. VI 1988 во наредните години
1. III

2. Извештај за општите акти на општинските органи (во 1988 година — пробно)	Општите акти на општинските органи по видови и доносител	Општинските органи	31. III. 1988 во наредните години 31. I	1. VI 1988 во наредните години 1. III
3. Извештај за прописите и општите акти на организации и заедници што вршат јавни овластувања од 1989 година	Прописи и општи акти на организациите и заедниците што вршат јавни овластувања по видови и доносител	Организациите и заедниците што вршат јавни овластувања		31. I, 1. III

Во насловот „Статистика на вработеноста“ редниот број 1 се менува и гласи:

„1. Извештај на организациите и заедниците на работниците (Труд — 10) — состојба 31. XII — годишно, за претходната година	Личен доход по квалификации и дејности во ОЗТ и работни заедници	Организации на здружениот труд	30. III 1989 и 1990	20. V 1989 и 1990 30. IX 1989 и 1990
---	--	--------------------------------	---------------------	---

а по реден број 2 се додава нов реден број 3 кој гласи:

„3. Стипендисти — корисници на кредити за учење — студирање и стипендисти на Титов фонд (Труд — 10-а) — годишно	Следсње на стипендисти и корисници на кредити и Титов фонд во ОЗТ, висина на стипендии, видови на факултети и друго	ООЗТ, СИЗ за насочено образование и Титов фонд	20. VIII	20. VIII
---	---	--	----------	----------

II. Оваа програма ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-1795
24 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Илија Глигороски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Петар Караџанов, с. р.

355.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор одржани на 23 март 1988 година, ги разгледа Предлозите за рационализација во областа на самоуправното интересно организирање во општествените дејности, пензиското и инвалидското осигурување, вработувањето и во областа на материјалното производство и констатира дека предложениот концепт се заснова врз политиката утврдена во конгресните документи на СКЈ и СКМ. Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на СРМ за периодот од 1986 до 1990 година во 1988 година и другите развојни документи, Програмата на мерки и активности за соборување на инфлацијата и стабилизацијата на стопанството и претставува реализација на обврските од Програмата на мерки и активности за рационализација во општествените дејности и во областа на пензиското и инвалидското осигурување.

Собранието оцени дека предложениот концепт на Извршниот совет ќе придонесе за поуспешно остварување на слободната размена на трудот, успешно остварување на заедничките интереси во општестве-

ните дејности и во одделни области на материјалното производство и во одредена мерка за надминување на општествено-економските тешкотии и за создавање услови за натамошен позабрзан и порамномерен општествено-економски развој во Републиката.

Поддржувајќи ги предлозите за рационализација во самоуправното интересно организирање, Собранието смета дека со тоа ќе се овозможи подинамичен пристап во самоуправното интересно организирање, односно здружување на самоуправните интереси на заедници, рационализација на нивната внатрешна организација (собранија, работни тела) и посебно рационализација на нивните стручни служби за да се обезбеди ефикасно и поквалитетно извршување на стручните работи.

Тргувајќи од основните определби за рационализација, трансформација, осовременување и намалување на бројот на самоуправните интересни заедници и на бројот на стручните служби во нив, Собранието проценува дека независно од тоа што недостигаат показатели за ефектите од рационализацијата, таа ќе придонесе за подобрување на развојот на овие дејности, како и во вкупниот општествено-економски развој. Ќе има конкретен одраз во намалувањето за издвојувањата за општи и заеднички потреби со што ќе се обезбеди и остварување на економско-финансиската консолидација на стопанството.

Собранието оценува дека рационализацијата во самоуправното интересно организирање треба да се одвива истовремено во сите општествено-политички заедници во Републиката и да претставува израз за целосно усогласување и координирање на сите надлежни субјекти, при што рационализацијата треба да се подразбира во поширока смисла на зборот и да се прават напори за подоследна примена на делегатскиот систем за работа и одлучување, поефикасно и персонално опслужување, премиспување на потрошувачката, усовршување на општествено-економските односи меѓу корисниците и лавзетите на услугите, надминување на фондовските односи и др.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија тргнувајќи од овие констатации и оцени, како и од мислењата на Соборот на општините на Собранието на СРМ, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Републичката конференција на ССРМ, Претседателството на СССМ, Претседателството на Републичкиот

одбор на СЗБ од НОВ на Македонија, Собранијата на републичките самоуправни интересни заедници врз основа на член 283 од Деловникот на Собранието на СРМ, Собранието на СРМ на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор одржани на 24 мај 1988 година, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Собранието на Социјалистичка Република Македонија оценува дека има потреба од рационализација на постојните самоуправни интересни заедници во областа на образованието, науката, културата, здравството и социјалната заштита. Заради отстранување на екстензивно основање на самоуправни интересни заедници во општествените дејности, Собранието смета дека треба да постојат следните самоуправни интересни заедници:

— Републичка самоуправни интересна заедница за образование, во која се остваруваат потребите и интересите на работните луѓе во дејностите на предучилишното, основното, средното и високото образование и воспитание и општествена заштита на децата;

— Републичка самоуправни интересна заедница за научно-истражувачка дејност;

— Републичка самоуправни интересна заедница за култура;

— Републичка самоуправни интересна заедница за здравствена заштита;

— Републичка самоуправни интересна заедница за социјална заштита.

2. Заради потребата од обезбедување на континуитет и ефикасност во остварувањето на социјалната сигурност и реализацијата на личните и заедничките потреби, Собранието оценува дека е потребно да продолжи со работа постојната Самоуправна интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Собранието смета дека треба да се укинат основните заедници на пензиското и инвалидското осигурување и да престане натамошното постоење на Републичката и општинските самоуправни интересни заедници на старосното осигурување на земјоделците.

3. Собранието смета дека интересите и потребите во областа на физичката култура на ниво на Републиката треба да се остваруваат врз самоуправни основи преку непосредна размена на трудот, односно со здружување на општинските заедници.

4. Собранието смета дека основањето на самоуправните интересни заедници од областа на материјалното производство треба да се остварува преку слободната размена на трудот со самоуправно спогодување на заинтересираните субјекти во согласност со нивните потреби и интереси. Со оглед на тоа, неопходно е Собранијата на самоуправните интересни заедници, односно организациите на здружениот труд непосредно да ја преиспитаат оправданоста на функционирањето на постојните самоуправни интересни заедници во одделни дејности од областа на материјалното производство, при што е потребно темелно и подготвно да ги проучат потребите од одделни форми на самоуправно интересно организирање на ниво на Републиката и општината, со почитување на начелата на солидарност, заемност и еднаквост.

5. Собранието смета дека стручните работи за потребите на Републичката самоуправни интересна заедница за образование и на Републичката самоуправни интересна заедница за научно-истражувачка дејност треба да ги врши единствена стручна служба.

Стручните работи на Републичката самоуправни интересна заедница за култура треба да ги врши самостојна стручна служба.

Стручните работи на Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита и Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита да ги вршат постојните стручни служби на овие заедници.

Стручните работи на Самоуправната интересна заедница за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија да ги врши самостојна стручна служба со тоа што е неопходно нејзино натамошно рационализирање.

6. Согласно со потребата од рационализација на самоуправното интересно организирање на ниво на општините, Собранието смета дека функционирањето на самоуправните интересни заедници во областа на образованието, културата и здравствената и социјалната заштита, а во другите области од општествените дејности и од материјалното производство, самоуправните интересни заедници да функционираат според потребите, специфичностите и материјалните можности на општините.

Во областа на науката, средното и високото образование, самоуправното интересно организирање да се остварува на ниво на Републиката.

7. Собранието смета дека функционирањето на самоуправните интересни заедници за вработување во општините треба да произлегува од состојбите и потребите на вработеноста и вработувањето во општината и да можат да се основаат на подрачјето на една или повеќе општини.

Поради тоа што прашањата сврзани со вработувањето се решаваат непосредно во општините, Собранието препорачува Републичката самоуправни интересна заедница за вработување да се основа преку здружување на општинските самоуправни интересни заедници за прашањата што овие заедници ќе ги пренесат во надлежност на Републичката самоуправни интересна заедница за вработување.

8. Имајќи ги предвид определбите во развојните документи на Републиката и на земјата за посуштествена станбена реформа, Собранието го задолжува Извршниот совет на Собранието на СРМ да предложи концепт за самоуправно интересно организирање во станбено-комуналната област врз основа на новите односи усогласени на ниво на земјата.

9. Следејќи ја потребата од рационализација и на стручните служби на самоуправните интересни заедници во општините, Собранието смета дека вршењето на стручните работи може да се организира на повеќе начини и тоа: организирање на заедничка стручна служба за самоуправните интересни заедници за општествени дејности и за други самоуправни интересни заедници во општината; организирање на единствена стручна служба за сите самоуправни интересни заедници од областа на општествените дејности и организирање на стручни служби врз регионален принцип за општествените дејности, особено во помалите и стопански недоволно развиените општини.

10. Собранието смета дека во градот Скопје со самоуправно спогодување треба да се основаат меѓуопштински самоуправни интересни заедници, односно заеднички самоуправни интересни заедници за подрачјето на градот.

11. Се задолжува Извршниот совет на Собранието на СРМ, до месец септември 1988 година, да предложи измени и дополнувања на законите во соодветните области, со цел да се реализира политиката за рационализација на самоуправното интересно организирање.

12. Собранието ја истакнува потребата надлежните субјекти континуирано да го следат развојот на самоуправното интересно организирање и врз конкретни сознанија од науката и практиката повремено да преземаат активности за натамошна рационализација и осовременување на самоуправното интересно организирање.

13. Се задолжува Извршниот совет на Собранието на СРМ да го следи спроведувањето на овие заклучоци и повремено да го известува Собранието за нивното реализирање.

14. Овие заклучоци да се објават во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-1796
24 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Петар Карајанов, с. р.

356.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор одржани на 23 март 1988 година го разгледа материјалот „Општествено-економската положба на младите во СРМ“ и констатира дека во него се содржани основните прашања и проблеми што се однесуваат на општествено-економската положба на младите.

Собранието оценува дека неповолната општествено-економска состојба во која се наоѓа нашата земја, особено СР Македонија, битно влијае врз општествено-економската положба на младата генерација. Младиот човек сè потешко се вклучува во работниот процес, усложнети се условите за школување и студирање, стеснети се перспективите за решавање на неговите станбени проблеми, отежнати се можностите за изразување на неговата сестрана личност, недоволна е вклученоста на младите во социјалистичките самоуправни процеси. Тргнувајќи од фактот дека оваа општествено-економска положба на младите е одраз и на општата општествена и економска положба на работните луѓе и граѓаните на нашата Република, Собранието смета дека во наредниот период се неопходни исклучително ангажирани напори на сите општествени субјекти за излегување и надминување на кризните и стагнантни состојби како предуслов за менување на вкупната општествено-економска положба на Републиката и во тие рамки на младите. Тие напори мораат доследно да се засноваат врз определбите на конгресните документи на СКЈ и СКМ, Долгорочната програма за економска стабилизација и на другите развојни документи на земјата и Републиката, како и на Програмата на мерки и активности за соборување на инфлацијата и стабилизација на стопанството, со што преку изнаоѓање на оптимални решенија ќе се придонесе за истовремено, постепено и ефикасно унапредување на вкупните развојни можности.

Остварувањето на овие цели не е можно без поголемо и непосредно вклучување на младите во сите текови на општествениот живот. За таа цел неопходно е нивно поангажирано и поодговорно учество во развојот на социјалистичките самоуправни односи, во делегациите на организациите на здружениот труд, во месните заедници, општествено-политичките организации, самоуправните интересни заедници, во органите на самоуправувањето и во сите облици на дејствување што опфаќаат младина, со што ќе го дадат својот придонес во севкупното општествено живеење.

Тргнувајќи од овие констатации и оценки, како и предлозите и мислењата од Републичката конференција на ССРМ, Претседателството на Републичкиот одбор на СЗБ од НОВ на Македонија, Извршниот совет на Собранието на СРМ, претресот во работните тела на соборите, како и мислењето на

Соборот на општините на Собранието на СРМ, на одделните седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор одржани на 24 мај 1988 година, Собранието ги донесе следниве

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Активното и творечко учество на младината во социјалистичките самоуправни односи и општествено-политичкиот живот, во здружениот труд, во образовните процеси и во развојот на социјалистичките односи на село е клучен предуслов за преобразбата на нашето општество, заради што Собранието укажува на потребата сите општествени субјекти да обезбедат неопходни предуслови за поголемо учество на младите во производствениот процес, во образованието, во самоуправните органи и во делегатскиот систем.

2. Собранието оценува дека во овој момент најзначаен предуслов за решавање на најголемите економски, социјални и политички проблеми на младата генерација е доследното спроведување на Програмата на мерките и активностите за остварување на политиката на вработувањето во СР Македонија од 1986 до 1990 година од сите надлежни субјекти. Заради тоа, Собранието ја актуелизира одговорноста на сите субјекти во извршувањето на својот дел од задачите и обврските утврдени во оваа програма.

Се задолжува Извршниот совет на Собранието на СРМ до октомври 1988 година да предложи соодветни форми и начини за учеството и влијанието на сите субјекти наведени во Програмата во реализацијата на утврдените определби.

3. Заради надминување на неповолните состојби во вработувањето и вработеноста, потребно е натамошно доградување на политиката во оваа област поради што е потребно Извршниот совет на Собранието на СРМ да ги преиспита законските и други решенија заради нивно изменување и дополнување во насока на поголемо ангажирање на сите фактори за подобрување на сегашните состојби.

4. При концептирањето на политиката на новите односи во станбената област кои ќе бидат усогласени на ниво на земјата, Собранието ќе се залага, покрај другите, да се согледаат и решаваат проблемите во станбената област од аспект на покренатите прашања за општествено-економската положба на младите.

5. Собранието им препорачува на собранијата на општините во што пократок рок да воведат евиденција на постојниот станбен фонд, што ќе придонесе за успешно водење на станбената политика и за решавање на станбените потреби на младите.

6. Собранието оценува дека образованието на младите треба да се усогласи со реалните потреби и можности на здружениот труд и општиот општествен развој на Републиката. Се задолжува Републичкиот комитет за образование и физичка култура во соработка со Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитанието, Републичката самоуправни интересна заедница на насоченото образование, универзитетите и Стопанската комора на Македонија да ги следат и усовршат наставните планови и програми со содржини засновани врз современите научни достигања и општествените движења што ќе овозможат побрзо вклучување на учениците и студентите во процесот на трудот и за тоа еднаш годишно да го известува Собранието.

Собранието ќе се залага за натамошно усогласување на уписната политика во насоченото образование со потребите на здружениот труд.

7. Собранието смета дека за подобрување на успехот и ефикасноста во воспитно-образовниот систем треба да се создадат поповолни просторни, материјални и кадровски услови, поради што е потребно да се согледа можноста во развојните документи, воспитно-образовниот систем по својата поставеност

и функционирање да се третира како дел од производствениот процес, а не само како компонента на потрошувачката.

Исто така, Собранието укажува на потребата од поодговорен личен однос на наставничкиот кадар, учениците и студентите кои своите обврски и воспоставување на систем на лична и општествена одговорност за извршување на работните задачи и за резултатите од учењето и студирањето, како и за зголемување на влијанието на општествената заедница преку поголем општествен и стручен надзор во работата.

8. За решавање на проблемите на ученичкиот и студентскиот стандард во услови на значително опаѓање на животниот стандард на населението, Собранието укажува на потребата од склучување на Општествен договор за заедничките основи на ученичкиот и студентскиот стандард до септември 1988 година.

9. Имајќи ги предвид материјалните можности на Републиката, Собранието смета дека е потребно рационално, економско и ефикасно остварување на функциите на младинскиот печат и во што пократок рок изнаоѓање соодветни репенсија за негово адекватно материјално финансиско обезбедување, како и испитување на можностите за неговото организационо реструктурирање согласно со реалните можности и потреби. Во тие рамки, од особено значење е и усвојувањето на општествениот договор за компензација на разликите во цените на печатењето на младинскиот печат во што пократок рок.

10. Заради подобрување на положбата на младите на село и за започнување на процесот на намалување на миграцијата село-град, Собранието укажува на потребата од ангажирање на сите надлежни субјекти за создавање на предуслови за постабилни односи во агроиндустрискиот комплекс и во дејностите сврзани со стопанската активност на село и на инфраструктурните и други проблеми во селските населби (особено водоснабдувањето и електрификацијата), изградба на нови стопански објекти во кои ќе се вработуваат младите и друго.

Собранието укажува и на потребата, во рамките на општините, во самоуправните интересни заедници, месните заедници, во селските населби и други средини како трајна задача да биде изнаоѓањето и предлагањето решенија во правец на поголемо учество и ангажирање на младите преку разни форми (вклучувајќи го и личното и колективното ангажирање) со цел да се активираат за насочување и збогатување на културните, образовните, спортските и другите содржини, со што би се влијаело врз создавањето услови за целосно изразување и дејствување на младите на село.

11. Заради поголемо општествено влијание и грижа за младите на привремен престој во странство како и за нивно непосредно поврзување со младите од Републиката, Собранието го задолжува Извршниот совет на Собранието на СРМ, во соработка со Републиката конференција на ССММ, Републиката конференција на ССРМ да предложи мржни правци за информативно пропагандно дејствување меѓу младите на привремен престој во странство преку навремено обезбедување на книги, брошури, весници, периодика и друго.

12. Тргувајќи од комплексноста и обемноста на покренатите прашања и проблеми во врска со општествено-економската положба на младите, Собранието го задолжува Извршниот совет да ги процени законските решенија во областа на даночната политика, кредитната политика, станбената политика, наследувањето и образованието, како и одредбите што се однесуваат на прашањата за здружувањето на граѓаните и друго во функција на подобрување на положбата на младите во Републиката.

13. Заради постојано следене на состојбите во општествено-економската положба на младата генерација, Собранието смета дека е потребно Извршниот совет на Собранието на СРМ и Републиката конференција на ССРМ да ја согледаат можноста

за интердисциплинарно истражување за проблемите на младите од сите аспекти и во рок од шест месеци да го известат Собранието.

14. Собранието им препорачува на собранијата на општините до крајот на годината да ја согледаат општествено-економската положба на младите во својата средина и да преземат соодветни мерки и активности за надминување на присутните проблеми во оваа сфера.

15. Како основна претпоставка за целосна мобилизација на младата генерација во решавањето на вкупните општествено-економски прашања, Собранието оценува дека е потребно пивно зголемено и поактивно вклучување во сите сфери на политичкиот систем на социјалистичкото самоупраување со поодговорен пристап и креативен однос кон сите проблеми на нашето општество.

Истовремено Собранието укажува на одговорноста за обврските што треба да ги понесе секој од задолжените субјекти во Републиката во согледувањето на конкретните состојби и во преземање на неопходните мерки и активности за подобрување на општествено-економската положба на младите во СРМ, со што би се овозможило остварување на утврдените определби.

16. Собранието го задолжува Извршниот совет на Собранието на СРМ во координација со другите надлежни субјекти да го следи спроведувањето на овие заклучоци и еднаш годишно да го информира Собранието на СРМ.

17. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-1797
24 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Петар Карајанов, с. р.

357.

Врз основа на член 83, став 1 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“, број 49/81), а во врска со членот 5 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година, („Службен весник на СРМ“, број 49/87), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПОМОШТА И НА ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ ШТО ИМ СЕ ИСПЛАТУВААТ НА ПОВРАТНИЦИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на помошта и на другите трошоци што им се доделуваат на лица за кои Извршниот совет на Собранието на СР Македонија дава согласност за прифаќање.

Член 2

При вселувањето и пријавувањето кај надлежните органи на повратниците ќе им се исплатува во вид на еднократна помош износ од 21.500 динари по член на семејството.

Член 3

На повратниците по пријавувањето кај надлежните органи, секој месец во вид на временна материјална помош ќе им се исплатува износ од:

- а) 51.200 динари за носител на помошта,
- б) 26.100 динари за секој соуживател на помошта,
- в) 51.200 динари за самец.

Член 4

На повратниците секој месец ќе им се исплатува надомест за струја, вода и ѓубретарина во износ од:

- а) 26.400 динари за носител на помошта и за самци,
 б) 17.600 динари за секој соуживател на помошта.

Член 5

На повратниците ќе им се исплатува еднократен износ за огрев за грејната сезона во висина до:

- а) 159.700 динари на семејство,
 б) 10.900 динари за самци.

Член 6

При вселувањето на повратниците ќе им се исплатува надомест за преселување и заверка на личните документи, во износ од:

- а) 12.930 динари за носител на помошта и самци,
 б) 9.670 динари на соуживателите на помошта.

Член 7

На десета на повратниците, кои примат време-на материјална помош, за секоја учебна година ќе им се исплатува еднократен надомест за учебници и училишен прибор во износ од:

- а) 26.100 динари за ученици до V одделение,
 б) 32.000 динари за ученици од V до VIII одделение.

Член 8

Надомест за трошоците за станарина на повратниците кои примат материјална помош ќе се исплатува во полн износ, според решението на Самоуправната интересна засадница за домување.

Член 9

На повратниците им се признаваат во полн износ транспортните трошоци од Југословенската граница до местото на постојниот престој, согласно со Тарифата на Југословенската железница.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 март 1988 година.

Бр. 23-978/1 Потпретседател
 20 мај 1988 година на Извршниот совет,
 Скопје инж. Васил Влашки, с. р.

358.

Врз основа на член 5 став 2 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“ бр. 49/87) и дел VIII точка 2 од Одлуката за утврдување на одделни корисници на општествени средства и износот на средствата што можат да се користат за нестопански и непроизводствени инвестиции во 1988 година („Службен весник на СРМ“ бр. 11/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, донесе

ПРОГРАМА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА, ДО- ГРАДБА, АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ПРА- ВОСУДНИТЕ ЗГРАДИ И КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА 1988 ГОДИНА

I

Средствата утврдени во Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“ бр. 49/87), во износ од 380.000.000 динари ќе се користат како учество на Републиката за следните намени:

- а) За нестопански и непроизводствени инвестиции:

1. Довршување на градежните работи на објектот за Општинскиот затвор во Прилеп 100.000.000
2. Опремување со машини за пишување и возила на правосудните органи и казнено-поправните установи 50.000.000

- б) За вложувања за порано започнатата набавка на градежен објект односно опрема:

3. Продолжување на порано започнатите работи на дел од градежниот објект на правосудната зграда во Кавадарци и нејзино приспособување за работа 100.000.000
- в) За вложувања во градежни објекти и опрема за вршење на стопанска дејност:
 4. Довршување на работите за изградба на работилница и за набавка на дел од опремата за одржување и поправка на патнички возила во Општинскиот затвор — Струмица 5.000.000
 5. Постапување на платформа за изработка на бетонски блокови на Општинскиот затвор во Крива Паланка 5.000.000
 6. Набавка на семенски материјал за вршење на полјоделски работи од страна на осудените лица во Општинскиот затвор во Гевгелија 5.000.000
 7. Набавка на опрема за работа на осудените лица во Казнено-поправниот дом од отворен вид во Струга 8.000.000
- г) За тековно одржување на објектите на правосудните органи и казнено-поправните установи:
 8. Реконструкција и поправка на подовите и канализацијата на правосудната зграда во Скопје 8.000.000
 9. Реконструкција на покривот на објектот на Општинскиот суд во Кратово 10.000.000
 10. Реконструкција и поправка на подовите и санитарните уреди во просториите на општинските правосудни органи во Штип 6.000.000
 11. Приспособување на просториите на Основниот суд на здружен труд — Битола 5.000.000
 12. Поправки во просториите на Општинскиот суд во Кичево 3.000.000
 13. Поправки во просториите на Општинскиот суд за прекршоци — Гостивар 3.000.000
 14. Поправки во просториите на Општинскиот суд Скопје I — Скопје 3.000.000
 15. Поправки во просториите на Општинскиот суд за прекршоци — Св. Николе 3.000.000
 16. Реконструкција на покривот на објектот на Општинскиот суд — Делчево 8.000.000
 17. Поправки на просториите на Општинскиот суд за прекршоци — Демир Хисар 3.000.000
 18. Реконструкција на покривот на објектот на Општинскиот суд — Берово 7.000.000
 19. Одржување на опремата на Институтот за судска медицина при Медицинскиот факултет во Скопје 4.000.000
 20. Одржување на просториите и опремата на Врховниот суд на Македонија 8.000.000
 21. Одржување на просториите и опремата на Јавното обвинителство на Македонија 5.000.000
 22. Адаптирање на просториите на Општинскиот суд Скопје II — Скопје 3.000.000
 23. Поправка и одржување на просториите и опремата на Окружниот суд — Битола 5.000.000
 24. Замена на инсталацијата за парно заоплување во притворот и просториите на затворот на Општинскиот затвор во Битола и подо-

- брување на условите за работа на осудените лица — 13.000.000
25. Одржување на просториите за престојување и подобрување на условите за работа на осудените лица во Општинскиот затвор — Скопје — 10.000.000

II

Средствата определени во дел I ќе се користат според однапред подготвена документација.

III

Средствата за финансирање на изградбата односно тековното одржување на објектите и опремата во делот I под а), точка 1; под б) точка 3 и под г), точка 9, 10, 13 и 16—18 ќе се даваат во вид на учество, доколку општината на чие подрачје се наоѓа објектот обезбеди средства во висина на средствата потребни за завршување на инвестицијата.

IV

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1013/1 Потпретседател
20 мај 1988 година на Извршниот совет,
Скопје инж. Васил Влашки, с. р.

СОДРЖИНА

329. Закон за републичките органи на управата и републичките организации — 457
330. Закон за изменување и дополнување на Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — 462
331. Закон за изменување на Законот за насочување на дел од приходите од данокот на промет за потребите на стопанството — 463
332. Закон за изменување на Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката — 463
333. Закон за изменување на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги — 464
334. Закон за изменување и дополнување на Законот за намалување на пресметувањето на амортизацијата на општествените средства — 464
335. Закон за изменување и дополнување на Законот за изградба на инвестициони објекти — 464
336. Закон за изменување и дополнување на Законот за намените, начинот и условите за здружување на делот од средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за остварување на заедничките програми за развој во Социјалистичка Република Македонија во периодот од 1986 до 1990 година — 466
337. Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжителниот заем за обезбедување средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта во периодот од 1986 до 1990 година — 468
338. Закон за изменување и дополнување на Законот за статистички истражувања од интерес за Републиката — 469
339. Одлука за согласност на Собранието на СРМ со Одлуката за стапките на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување од доходот за стажот на осигурување кој се смета со зголемено траење за периодот од 1 јануари до 31 декември 1988 година — 470
340. Одлука за согласност на Собранието на СРМ со Одлуката за стапката на придонесот од личниот доход за пензиското и инвалидското осигурување за периодот од 1 јануари до 31 декември 1988 година — 470
341. Одлука за согласност на Собранието на СРМ со Одлуката за усогласување на минималните старосни и семејни пензии на земјоделците во 1988 година — 470
342. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на Заводот за културно-просветен и наставен филм — Скопје — 471
343. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за трансфузиологија — 471
344. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Технолошко-металуршки факултет — Скопје — 471
345. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид — 471
346. Одлука за именување членови на Комисијата за утврдување предлог за именување работоводен орган на ООЗТ Клиника за кардиологија при Медицинскиот факултет — Скопје — 472
347. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Волнивата за белодробна туберкулоза — Јасново — 472
348. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Специјалната болница за ортопедија, трауматологија и костнозглобна туберкулоза во Охрид — 472
349. Одлука за делегирање член и заменик член на Координациониот одбор за следење на Општествениот договор за поттикнување и вреднување на творештвото во СФРЈ — 472
350. Одлука за уважување на оставката на делегатска функција — 473
351. Одлука за уважување на оставката на делегатската функција — 473
352. Одлука за разрешување и именување на член на Одборот за општествено-економски односи и развојна политика на Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Македонија — 473
353. Решение за распишување на дополнителни избори за три делегати во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Македонија — 473
354. Програма за изменување и дополнување на Програмата за статистички истражувања од интерес за Републиката за периодот од 1987 до 1990 година, што ги спроведуваат статистичките органи — 473
355. Заклучоци од Собранието на СРМ, бр. 08-1796 од 24 мај 1988 година — 475
356. Заклучоци од Собранието на СРМ, бр. 08-1797 од 24 мај 1988 година — 477
357. Одлука за утврдување на висината на помошта и на другите трошоци што им се исплатуваат на повратниците — 478
358. Програма за користење на средства за изградба, доградба, адаптација и опремување на правосудните згради и казнено-поправните установи за 1988 година — 479